



Република Македонија
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА
ДОМУВАЊЕ
ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 01 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

ЈАНУАРИ 2018

СОДРЖИНА:

- I. ВОВЕД**
- II. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ**
 - 1. Статус
 - 2. Надлежности
- III. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ**
 - 1. Стручна служба
 - 2. Буџет
- IV. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ**
 - 1. Преглед на активности
 - 2. Донесени акти

I. ВОВЕД

Регулаторната комисија за домување е самостоен и независен орган во Република Македонија, кој е основан на 15-06-2010 година со Одлуката за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за домување, донесена од Собранието на РМ под бр.07-2598/1 од 15-06-2010 година, а како правно лице е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија на 01-11-2010 година.

Постојниот состав на Регулаторната комисија за домување е избран со Одлука за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за домување, донесена од Собранието на РМ под бр.08-1215/1 од 22-02-2016 година.

Регулаторната комисија за домување, согласно член 110 став 3 од Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016), е должна најмалку двапати годишно да доставува извештај за своето работење до Собранието на Република Македонија.

Регулаторната комисија за домување до Собранието на Република Македонија од своето постоење до сега има поднесено единаесет Извештаи за своето работење, согласно Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016)

Овој Извештај на Регулаторната комисија за домување е дванаесети по ред и се однесува за периодот од 01-07-2016 година до 31-12-2016 година.

Во Извештајот што се доставува, е содржан сублимат на работењето на Регулаторната комисија за домување во период 01 јули 2016 година до 31 декември 2016 година. Документот нуди нумерички и споредбени показатели за делувањето на Регулаторната комисија за домување и имплементацијата на Законот за домување, односно овој Извештај го прикажува отворено, објективно и аргументирано целокупното

работење на Регулаторната комисија за домување за овој извештаен период. За подобар преглед за работата Извештајот содржи соодветен број на графикони и табели.

Со почит,

Регулаторна комисија за домување

- 1. Д-р Ракип Малоски – Претседател**
- 2. Илија Китаноски – член**
- 3. М-р Башким Алили – член**
- 4. М-р Катерина Димеска – член**
- 5. М-р Љубинка Корабоска - член**

II. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

1. Статус

Согласно Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016), и согласно утврдената политика со Стратегијата за домување на Република Македонија, Регулаторната комисија за домување се основа заради обезбедување на долгорочен, стандардизиран и хармоничен развој на домувањето, согласно со современите стандарди за квалитетен живот, заштита на животната средина и природата, обезбедување и заштита на конкурентен пазар на станови врз начелата на објективност, транспарентност и недискриминираност.

Регулаторната комисија има својство на правно лице и е независна во своето работење.

Регулаторната комисија е составена од претседател и четири члена, кои се именуваат врз основа на јавен оглас а ги именува Собранието на Република Македонија, со мандат од пет години, со право на уште еден реизбор, согласно измените и дополнувањата на Законот за домување ("Сл.весник на РМ" бр.42/2014).

Претседателот и членовите на Регулаторната комисија, имаат статус на именувани лица кои функцијата ја извршуваат професионално.

2. Надлежности

Регулаторната комисија ги има следните надлежности:

1. Донесува статут, деловник и други акти за својата работа.
2. Се грижи за квалитетно задоволување на станбените потреби на населението, согласно со современите стандарди за квалитетен живот, заштита на животната средина и природата;

3. До министерот надлежен за работите од станбено-комуналната област поднесува предлог за висината на износот за посебните делови од резервниот фонд, најниската вредност на истиот, како и за видот на трошоците за кои ќе се користат средствата од резервниот фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата.
4. На барање на закупец на непрофитен стан ја проверува висината на непрофитна закупнина од член 95 став (1) од Законот за домување;
5. Врши категоризација на станови и станбени згради согласно пропишаните критериуми од член 97 од Законот за домување;
6. Ги издава, продолжува и одзема лиценците за управител за вршење на дејностите на управување со станбените згради и води регистер на управители на станбени згради;
7. Покренува иницијатива за донесување на закони и други прописи од областа на домувањето;
8. Посредува во разрешувањето на спорови што настануваат помеѓу закупците, закуподавците, управителите, претседателите на заедниците на сопственици , сопствениците на посебните делови и трети лица во областа на домувањето и предлага мерки во врска со истите;
9. Доставува предлог до надлежните органи за преземање мерки во согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана со закон кон субјектите кои дејноста ја вршат спротивно од овој закон;
10. Врши периодични проверки на управителите за исполнувањето на условите врз основа на кои им е издадена лиценцата;
11. Организира средби за запознавање со новините во прописите од областа на домувањето и дава насоки во врска со вршење на дејностите на управување со станбените згради
12. Дава мислење за Стратегијата за домување и за годишните програми од член 99 став(1)точка 2 и член 100 став(1) од Законот за домување.

III. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

1. Стручна служба

Согласно Статутот, Регулаторната комисија за домување има Стручна служба за вршење на стручните, административните и другите работи од надлежност на Регулаторната комисија за домување.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за домување ("Сл.весник на РМ" бр.42/2014) вработените во Регулаторната комисија за домување кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

Регулаторната комисија за домување доби писмена согласност за Правилникот за организациона поставеност на Регулаторна комисија за домување и Правилникот за систематизација на работните места во Регулаторна комисија за домување од страна на Министерство за информатичко општество и администрација на РМ, согласно законските прописи. Имено две лица од вработените во Регулаторна комисија за домување се стекнаа со статус на административни службеници, а едно лице се стекна со статус помошно-техничко лице

Деловниот простор, со површина од 130 м², во кој работи Регулаторната комисија за домување, се наоѓа на ул.,„Руѓер Бошковиќ" бб во Скопје.

2. Буџет

Согласно Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016), Регулаторната комисија за домување се финансира од Буџетот на Република Македонија, приходите остварени од вршење на работите од својата надлежност, средства утврдени со други прописи и донации.

Во Буџетот на Република Македонија за 2017 година за Регулаторната комисија за домување се одобрени средства во висина од 9 470 000,00 денари, а со ребалансот на Буџетот на Република Македонија за 2017 беа одобрени уште 667 000,00 денари на ставка 401 основни плати - 292 000,00 денари, на ставка 402 придонеси за социјално осигурување – 580 000,00 денари, а на ставка 480 купување на опрема и машини – 0,00 денари, на ставка 483 купување на мебел 0,00 денари и ставка 485 вложување на нефинансиски средства – 0,00 денари, беа скратени средствата кои што со претходно беа одобрени во износ од 205. 000 денари, од кои заклучно со 31 декември 2017, 8 104.015,00 денари се наменски употребени за потребите на Регулаторната комисија за домување, или 80%, и тоа за ставка 401 - основни плати од вкупно 5 500 000,00 денари реализирани се 4 398 912 00 или 80%, на ставка 402 - придонеси за социјално

осигурување од вкупно – 2.500 000,00 денари, реализирани се 1.626.981,00 денари или 65%, за ставката 420 за патни и дневни расходи од вкупно 167 000.00 денари, реализирани се 164 700,00 денари или 99%, на ставка 421 за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт од вкупно 485.000,00 денари, реализирани се 433 421,00 денари или 89%, ставка 423 за материјали и ситен инвентар од вкупно 30.000,00 денари, реализирани се 30.000,00 денари или 100%, ставка 424 поправки и тековно одржување 100.000,00 денари, реализирани се 95.160,00 денари или 95%, ставка 425 договорни услуги од вкупно 1 325 000,00 денари, реализирани се 1 324 865,00 денари или 99,9%, ставка 426 други тековни расходи од вкупно 30.000,00 денари, реализирани се 29.976,00 денари или 99,9%, на ставка 480 купување опрема и машини од вкупно 0,00 денари, реализирани се 0,00 денари, или 0%, ставка 483 купување на мебел од вкупно 0,00 денари, реализирани се 0,00 денари или 0%, ставка 485 вложување на нефинансиски средства од вкупно 0,00 денари, реализирани се 0,00 денари или 0%. Процентот на реализирани средства заклучно со 31 декември 2017 година е 80%. (види табела 1)

ТАБЕЛА 1: ПРИКАЗ НА ОДОБРЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Вкупно одобрени средства	Реализирани	% Реализирани	% Остаток
	Вкупно одобрен буџет		10.137.000,00			
1.	Основни плати	401	5.500.000,00	4.398.912,00	80%	20%
2.	Придонеси за социјално осигурување	402	2.500.000,00	1.626.981,00	65%	35%
3.	Патни и дневни расходи	420	167.000,00	164.700,00	99%	1%
4.	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	485.000,00	433.421,00	89%	11%
5.	Материјали и ситен инвентар	423	30.000,00	30.000,00	100%	0%
6.	Поправки и тековно одржување	424	100.000,00	95.160,00	95%	5%
7.	Договорни услуги	425	1.325.000,00	1.324.865,00	99,9%	0,1%
8.	Други тековни расходи	426	30.000,00	29.976,00	99,0%	0,1%
9.	Разни трансвери	464	0,00	0,00	0%	0%
10.	Купување на опрема и машини	480	0,00	0,00	0%	0%
11.	Купување на мебел	483	0,00	0,00	0%	0%
12.	Вложување на нефинансиски средства	485	0,00	0,00	0%	0%
	Вкупно		10.137.000,00	8.104.015,00	80%	20%

IV. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

❖ Преглед на активности

Во периодот од 01 јули до 31 декември 2017 година, Регулаторната комисија за домување одржа **девет** редовни и повеќе консултативни седници.

За континуирано информирање на граѓаните се користи веб страната на Регулаторната комисија за домување, а исто така Претседателот и членовите на Регулаторната комисија за домување учествуваа во многу контактни емисии на повеќе телевизии и радија и дадоа интервјуа за повеќе печатени и електронски медиуми.


Во периодот за кој се однесува овој Извештај до Регулаторната комисија за домување пристигнаа **сто и триесет** барања за посредување во спорови меѓу управители, претседатели на заедници на сопственици и сопственици на посебни делови, од кои шеесет беа доставени како писмени барања, а седумдесет беа доставени по електронски пат, преку веб страната на Регулаторна комисија за домување. За решавање на секој од овие спорови Комисијата предложи соодветни мерки, и истите им ги достави на инволвираните странки. Бидејќи во добар дел од предметите се јавуваше потреба од спроведување на инспекциски надзор од страна на општинските инспектори за домување во општините и општините на Град Скопје, Регулаторната комисија за домување за периодот за кој се однесува овој Извештај достави 32 (триесет и две) Предлог – Мерки до општински инспектори за домување за вршење на инспекциски надзор во согласност со нивната надлежност.

Врз основа на извршената анализа на овие барања за посредување во спорови, како и на барањата добиени во претходните седум и пол години, Регулаторната комисија за домување заклучи дека граѓаните најмногу се жалат на нерегуларности, поради одбивање на управителите да ги префрлат сретствата од резервниот фонд на новиот управител или на новата заедница на сопственици, како и предавањето на целокупната документација но исто така голем број од предметите се однесуваа на нефункционирањето од страна на општинските инспектори за домување во општините и општините на Градот Скопје.

Во периодот од 01 јули до 30 декември 2017 година Регулаторната комисија за домување има издадено **две** лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради, за **едно** правно лице има донесено Решение за

продолжување на лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради, **едно** правно лице има известно дека фирмата е во ликвидација поради настаната смрт на управителот, во претходните извештајни периоди одземени се единаесет лиценци така што до овој момент (**шеесет и три**) правно лице имаат добиено лиценца за управител, од кои активно со дејноста се занимаваат (**четириесет и шест**) правни лица. Во овие лиценцирани фирми се вработени преку 864 лица, а индиректно преку договори за услуги од делокругот на управувањето (одржување хигиена, занаетчиски работи и слично) се обезбедува работа и за голем број вработените во правните субјекти кои нудат услуги од ваков тип.

Издадени , одземени и вратени лиценци за управители




графикон 1

Во овој извештаен период Регулаторната комисија за домување нема донесено Решение за одземање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбена зграда.

Во предходните извештајни периоди за **единаесет правни лица** има донесено Решенија за одземање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбена зграда, од кои што **сите еднаесет се правосилни**, исто така во минатиот извештаен период пет правни лица имаат вратено лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради поради необавување на дејноста, во овој извештаен период **едно** правно лице има известно дека фирмата е во ликвидација поради настаната смрт на управителот. Од вкупно **шеесет и три** правно лице во моментот во регистарот кој што го води Регулаторната комисија за домување активни се **четириесет и шест** правни лица.


Во последниве шест месеци има пораст на бројот на станбени згради кои се управувани од лиценцираните управители и нивниот број сега изнесува 3 164 (со вкупно 72 571 посебни делови, односно станови и деловни простории), за разлика од првото полугодие на 2017 година кога тој број изнесуваше 2 941 (со вкупно 67 067 посебни делови, односно станови и деловни простории) што значи дека има драстично зголемување на бројот на посебни делови, односно станови и деловни простории кои се управувани од страна на лиценцирани управители. Постои тенденција на бришење на Заедници на сопственици на посебни делови, а зголемување на бројот на ангажирање на управители.

Станбени згради управувани од лиценцирани управители



графикон 2

Број на склучени договори за управувачки услуги со лиценцирани управители по градови




графикон 3

Како што се гледа од графикон бр. 3 лиценцираните управители имаат склучено договори за управувачки услуги само во 13 градови, па од овие причини реални се очекувањата интересот на правните субјекти за добивање на лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради да продолжи и во наредниот период.


Во периодот од 01 јули до 31 декември 2017 година, забележан е благ пад на бројот на регистрирани заедници на сопственици. Според податоците добиени од Централниот регистар на Република Македонија, до средината на месец Декември 2017 година има регистрирано вкупно 2 820 заедници на сопственици. Додека пак, бројот на згаснати заедници на сопственици има драстичен пораст и истиот за овој период изнесува 628 заедници. Како и во претходниот период најголем број од станбените згради кои ги згаснале заедниците на сопственици, имаат донесено одлука за ангажирање на лиценциран управител, па се очекува овој тренд да продолжи и во иднина.

Регистрирани заедници на сопственици



графикон 4

Број на регистрирани заедници на сопственици по општина



графикон 5

Согласно погоре презентираниите податоци вкупниот бројот на станбени згради кои се управувани од страна на управител или на заедница на сопственици изнесува 5 980.

Ако се земат во предвид податоците од последниот попис од 2002 година, според кои во Република Македонија има околу 10 000 станбени згради, тогаш може да се заклучи дека веќе 60 % од нив се управувани согласно Законот за домување. На крајот на 2011 година овој процент изнесуваше 20%, на крајот на 2012 изнесуваше 42%, на крајот на 2013 изнесуваше 48%, на крајот на 2014 изнесуваше 50%, на крајот на 2015 изнесуваше 53%, на крајот од 2016 изнесуваше 56%, додека пак на крајот на 2017 година достигна приближно до 60% (т.е. 59,8%). Повеќе од очигледно е дека ваквиот тренд на пораст би требало да се очекува и во наредниот период.


Бројот на овластени инспектори за домување во општините во Република Македонија и општините на градот Скопје, има претрпено промена во поглед на претходниот извештаен период но истиот наместо да оди во нагорна линија овој извештаен период покажа дека бројот на општински инспектори за домување е намален, подетално истот може да се забележи во графикон 6 и табеларниот приказ на прашалникот за примена на законот за домување.

Има општини кои се уште немаат назначено инспектори за домување, а со тоа се отежнува работата на лиценцираните управители, како и функционирањето на регистрираните заедници на сопственици.

Сите прибрани информации се показател дека присутноста на терен од страна на општинските инспектори за домување е дури незабележителна, односно општинските инспектори за домување не се доволно ангажирани во процесот на спроведување на Законот за домување.

Согласно Законот за домување општинските инспектори имаат голем број на надлежности меѓу кои е и доставување на предлог за назначување на принуден управител до Судот во вонпарнична постапка, доколку претходно е констатирано дека станбена, станбено – деловна или деловно – станбена зграда нема ангажирано управител или регистрирано заедница на сопственици. Се додека не станат функционални општинските инспектори за домување, и покрај ангажманот и посветеноста на работата од страна на Регулаторната комисија за домување а согласно своите надлежности од Законот за домување, не е доволно за драстично зголемување на бројот на ангажирање на управители или регистрирање на заедници на сопственици.

ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ДОМУВАЊЕ



графикон 6



Република Македонија
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ



Република Македонија
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

Остварени се поголем број на средби со Групацијата за домување и управување со станбен и деловен простор формирана при Стопанска комора на РМ, на поголемиот број од средбите учество имаа, претставници од ЕВН Македонија, претставници од Техничка инспекција, средба со Министерот за транспорт и врски итн.

На почеток на месец Декември 2017 година е извршена и периодична проверка на условите за поседување на лиценца на 47 (четириесет и седум) фирми кои имаат добиено лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради и активно се занимаваат со дејноста. Врз основа на одредбите од Измените и дополнувањата на Законот за домување член 16 (“Службен весник на РМ” бр.163/2013), од извршената периодична контрола констатирано е дека сите четириесет и пет правни лица ги исполнуваат условите за поседување на лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.

За овој Извештаен период, Регулаторната комисија за домување зеде учество на повеќе организирани средби од Хабитат Македонија, Енергетска ефикасност за секторот за домување организирана средба од Хабитат Македонија, исто така одржани се средби со Групацијата за домување и управување со станбен и деловен простор формирана при Стопанска комора на РМ.

Регулаторна комисија за домување во наведениот период кој се однесува овој извештај, посвети посебно внимание во размислувањето за зголемување на своите надлежности. Притоа, имајќи во предвид дека надлежностите кои ги има Регулаторната комисија за домување произлегуваат од Законот за домување. За истите да се зголемат потребно е да се иницираат измени и дополнување на Законот за домување, при што Регулаторната комисија за домување би требало да ги предложи до носителот на Законот за домување.

Ваквиот фокус на Регулаторната комисија за домување произлегува од досегашното разрешување на проблемите со кои се соочуваат сопствениците на посебни делови, заедниците на сопственици и лиценцираните управители. Предлозите во оваа насока, во голема мера зависат од Доносителот на законот т.е. од нивното прифаќање и/или доуредување.

Основна цел, која што треба да се постигне е подобрување на условите за примена на Законот за домување т.е. покрај неговата досегашна успешна употреба, истиот треба да биде на терен (во пракса) повеќе контролиран во врска со неговото спроведување. Самата контрола-инспекциски надзор треба да се однесува конкретно на трите инволвирани страни (сопственици на посебни делови, заедници на сопственици и лиценцирани управители). Ваквото фокусирање на Регулаторната комисија за домување е резултат на проблемите што произлегуваат од праксата.

Конкретно, проблеми помеѓу самите управители (при примо-предавање или промена на управителот на зградата и сл.), проблеми помеѓу управителите и/или заедниците на сопственици со сопствениците на посебни делови (недавање завршни пресметки, извештаи, непочитување на ставките од склучени договори, несовесно работење со средствата од редовниот и резервниот фонд итн.), како и обратно, проблемите помеѓу сопствениците на посебни делови со управителите и/или заедниците на сопственици (доставување на двојни сметки т.е. од двајца управители или повторно доставување на сметки за веќе платени сметки за ист период, немање увид на потрошените средства од резервниот фонд итн.). Поради ваквите и слични проблеми, Регулаторната комисија за домување во наведениот период својот акцент го става токму врз зголемувањето на своите надлежности со примарна цел во надминувањето и подоследно разрешување на веќе споменатите и други слични проблеми.

❖ **Донесени акти**

Согласно член 109 став 1 точка 6 од Законот за домување

Издадени 2 (две) лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради

Продолжени 1 (една) лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради

Согласно член 109 став 1 точка 8 од Законот за домување

25 (дваесет и пет) Предлог-мерки за разрешување на спорови настанати меѓу претседатели на заедници на сопственици и сопственици на посебни делови

20 (дваесет) Предлог-мерка за разрешување на спор настанат помеѓу лиценциран управител и сопственици на посебни делови

13 (тринаесет) Предлог-мерка за разрешување на спор настанат помеѓу лиценцирани управители

42 (четириесет и две) Предлог – Мерки за спроведување на одредби од Законот за домување до фирми кои имаат добиено лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради

Согласно член 109 став 1 точка 9 од Законот за домување

32 (триесет и две) Предлог – Мерки до општински инспектори за домување за вршење на инспекциски надзор во согласност со нивната надлежност

10 (десет) Мислења до фирми кои поседуваат лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради

7 (седум) Мислења до општински инспектори за домување

Согласно член 109 став 1 точка 10 од Законот за домување

Извештај за извршена периодична контрола на условите за поседување на лиценца на фирмите кои имаат добиено лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради заколучно до 31-12-2017 год

Согласно член 109 став 1 точка 12 од Законот за домување

Организираните средби со Групација за домување и управување со станбен и деловен простор формирана при Стопанска комора на РМ

Исто така Регулаторната комисија за домување има остварено средби со:

- Организираните поединечни средби со управители
- Поединечни средби со општински инспектори за домување
- Организираните средби со Хабитат Македонија
- Организираните средби со претседатели на Заедници на сопственици
- Организираните средби со (граѓани) сопственици на посебни делови

Бр. 01-17/2

Дата 11-01-2018год

Скопје

Регулаторна комисија за домување

Претседател

Д-р Ракип Малоски